



**В**ладејачката ВМРО-ДПМНЕ и опозиционата СДСМ ќе ги одмерат силите преку своите кандидати за градоначалници на општините. За имињата на некои кандидати сè уште се так-

Конче, Новаци и Кратово на листата се актуелните градоначалници. Од новите кандидати дури единаесет се претседатели на општинските комитети на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓу нив, за Струга е кандидиран

Главните македонски партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, ќе водат рововска битка во градовите Струмица, Охрид, Куманово, Прилеп и Битола.

На листите се актуелни градоначалници и пратеници, Зоран Заев ќе мора да ѝ се спротивстави на Силвана Бонева. Во Охрид ќе се соочат актуелниот градоначалник Александар Петрески, кој доаѓа од СДСМ, додека ВМРО-ДПМНЕ повторно го избра Кирил Трендафилов-Нанче, кој пред четири години тесно изгуби.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

## СТАРО-НОВИ ЛИЦА ЌЕ ГИ БРАНАТ БОИТЕ НА ПАРТИИТЕ

тизира, но она што се знае е дека на Зоран Заев во Струмица ќе му се спротивстави пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ, Силвана Бонева. Во Куманово ВМРО-ДПМНЕ го кандидира Петар Поп Арсов, а опозиционата СДСМ оди со актуелниот градоначалник Зоран Дамјановски, кој е многу близок човек на Бранко Црвенковски. Кандидат на владејачката партија во Охрид ќе биде Кирил Трендафилов-Нанче, кој втор пат ќе се обиде да ја освои градоначалничката функција, бидејќи неговиот противник, актуелниот градоначалник од СДСМ, Александар Петрески, го победи пред четири години. Во Штип ВМРО-ДПМНЕ го предлага Зоран Алексов, директор на Централниот регистар, додека СДСМ ќе се натпреварува со претседателот на општинската организација, Здравко Коцев.

Во Крушево ВМРО-ДПМНЕ го кандидира Васко Дамчевски, претседател на општинскиот комитет, додека кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ е Ташули Јуца. Во Гевгелија на Петко Смилков од СДСМ ќе му се спротивстави Иван Франгов. Според информациите од СДСМ, во Прилеп на Марјан Ристески опозиционата партија планира да му го спротивстави Тони Петрески, а во Битола д-р Дијана Георгиевска на актуелниот градоначалник Владимир Талески.

За Демир Капија кандидат на ВМРО-ДПМНЕ е Трајче Димитриев. Во Градско,

Славко Котевски, Кавадарци - Александар Панов, Штип. Во Старо Нагоричане кандидатот го одредил коалициониот партнер Демократската партија на Србије, Миодраг Јовановиќ.

На листата кандидати за градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ се и двајца поранешни пратеници - Ѓорѓи Паљошоски за Ново Село и Емил Дончев за Винаца.

За градоначалник на Скопје ВМРО-ДПМНЕ го кандидира актуелниот прв човек на Општина Гази Баба, Коце Трајановски. ВМРО-ДПМНЕ им дава шанса за втор градоначалнички мандат на актуелните градоначалници на Бутел, Петар Латиновски и на Ѓорче Петров, Сокол Митрески. Од СДСМ името на кандидатот за градоначалник на главниот град сè уште не се соопштува, но велат дека нивен фаворит ќе биде млад успешен бизнисмен. Кандидат за Аеродром е ексамбасадорот Тихомир Илиевски, за Центар адвокатот Мирослав Вуиќ, за Бутел спортскиот работник Маријан Начевски, за Карпош екминистерот Стевче Јакимовски.

Кандидатура за градоначалник на Скопје најави и Тито Петковски од НСДП, а Фијат Цаноски, од ПЕИ, влегува во трката за освојување на градоначалничкото

место во Струга, каде ќе настапи и со советничка листа.

Демократската унија за интеграција објави дел од кандидатите за градоначалници за претстојните локални избори.

Блерим Беџети е кандидат за градоначалник на Општина Сарај, за Студеничани е номиниран Фати Исени, а Изет Меџити за Општина Чаир. Во Арачиново ДУИ го кандидира Шефик Дураку, додека за Струга кандидат е актуелниот градоначалник Рамиз Мерко. За градоначалник на Општина Пласница е номиниран Исмаил Ајроски, на Долнени - Абдула Бајрамоски, на Желино - Фатмир Изаири. За Тетово и Гостивар кандидати се досегашните градоначалници Хазби Лика и Невзат Бејта.

Во Општина Осломеј градоначалнички кандидат на ДУИ е Фатмир Деари, а во Дебар Аргетим Фида. Во Јегуновце, Врапчиште, Боговиње, Теарце и во општините Ростуше и Брвеница, кандидати на ДУИ се Фатмир Мисини, Бајрам Кадрија, Хазби Идризи, Исен Асани, Икмет Ејупи и Енвер Пајазитеи.

За другите општини сè уште се тактизира.